




© 2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXX

Прво прочитайте ово
Со мастилото за овој печатач мора да се ракува внимателно. Мастилото може да испрска кога резервоарите за мастило се полнат или се пополнуваат. Ако ви пренесе мастило на облеката или на некој предмет, може да не се исчисти.


Прво прочитайте ово
Мора се пажљиво рукувати мастилом за овји штампац. Мастило може да пренесе приликом пополнување или доливање мастила во резервоарот за мастило. Ако мастило доспе во внатрешноста или на некој предмет, може да не се исчисти.

Zapoznaj się najpierw z tą częścią
Należy zachować ostrożność podczas obsługi tuszu przeznaczonego do tej drukarki. Tusz może się rozpryskiwać podczas napełniania lub uzupełniania zbiorników z tuszem. Jeśli tusz zaplamie ubranie lub inne przedmioty, jego usuwanie może być niemożliwe.



По зависност од локацијата, може да бидат вклучени дополнителни производи. / Mogu biti uključene dodatne stavke u zavisnosti od lokacije. / W zależności od lokalizacji w opakowaniu mogą być też dodatkowe elementy.

Почетните шишиња со мастило делумно ќе се користат за пополнување на главата за печатење. Со овие шишиња може да се отпечатат помал број страници во споредба со наредните шишиња со мастило. / Pocetne boice s mastilom ce se delimicno koristiti za punjenje glave za stampanje. Ove boice mogu odstampati manje stranica u odnosu na naredne boice s mastilom. / Tusz z butelek dolaczacych do drukarki bedzie czesciowo zuzyty do napełnienia głowicy drukujacej. W zwiastku z tym tuz z tych butelek wystarczy na wydrukowanie mniejszej liczby stron niz z kolejnych butelek z tuszem.



3 Изберете го начинот за поставување на печатачот.
Izaberite metodu podešavanja štampača.
Wybierz metodę konfiguracji drukarki.

Дали имате паметен уред?
Da li imate pametni uređaj?
Czy masz urządzenie intelligentne?

Не.
Ne.
Nie.

Одете на дел 2.
Idite na deljak 2.
Przejdź do części 2.



Држете го копчето притиснато додека затрепка. Потоа, користете го вашиот паметен уред за да го довршите процесот на поставување.

Pritisnite dugme dok ne zatreperi. Zatim koristite svoj pametni uređaj kako biste završili ostatak postupka podešavanja.

Przytrzymaj przycisk , aż zacznie migać. Następnie wykonaj pozostałe czynności procesu konfiguracji na urządzeniu intelligentnym.

Epson Smart Panel















































Инсталирайте Epson Smart Panel.
Ова ќе ви помогне да го поставите печатачот дури и ако го користите со компјутер.

Instalirajte aplikaciju Epson Smart Panel.
Pomoći će vam da postavite štampač, čak i ako ga koristite sa računarcem.

Zainstaluj aplikację Epson Smart Panel.
Umożliwia ona konfigurację drukarki, nawet jeśli drukarka jest obsługiwana z poziomu komputera.

Epson Smart Panel ?

Може да го поставите печатачот додека ги гледате инструкциите на вашиот паметен уред. Користејќи ја апликацијата, можете да ја контролирате печатачот преку вашиот паметен уред или да вршите паралелно печатење преку апликацијата. Можете да поднесете штампац док гледате упутството на свом паметном уреду. Користејќи овие апликации можете да управите својот штампац преку паметното уредување или да извршите различна печатења преку апликацијата. Друкарката може сконфигурира, гледајќи инструкции на уредување intelligentnog. Употребујќи апликација, можда ќе ја стапите друкарката со позиција на уредување intelligentnog или да ја извршијте резултатите на печатење.



Водич за контролната табла

Копчиња и функции

| | |
|--|---|
| | Го вклучува или исклучува печатачот. |
| | Отстранува грешка на мрежата. Задржете 5 секунди или подолго за да ги одредите мрежките поставки со користење на копчето за притискање WPS. |
| | Отпечатува извештај за мрежката врска за да се утврдат причините за какви биле мрежки проблеми. За повеќе информации, држете го ова подолго од 5 секунди за да отпечатате лист за статус на мрека. |
| | Ја сопира тековната задача. Задржете го ова копче 5 секунди додека не се отпечатува копчето за да започне чистењето на главата за печатење. |
| | Поставување PIN-код (WPS): Задржете ги копчињата и истовремено за да започнете „Поставување PIN-код“ (WPS). |
| | Поставување Wi-Fi Direct (единствена AP): Задржете ги копчињата и истовремено за да започнете „Поставување Wi-Fi Direct (единствена AP)“. |
| | Оневозможи мрежка услуга: За да го оневозможите поставките за Epson Connect, вклучете го печатачот истовремено држејќи го притиснатото копчето . |
| | Враќање на стандардните мрежки поставки: За да ги вратите стандардните мрежки поставки, вклучете го печатачот истовремено држејќи го притиснатото копчето . Кога ги вратите стандардните мрежки поставки, светлата трепкаат наизменично, а потоа го исклучуваат. |
| | Печатење шаблон за проверка на прскалките: За да го отпечатате шаблонот за проверка на прскалките, вклучете го печатачот истовремено држејќи го притиснатото копчето . |

Читање на светлата за индикација

: Исклучено : Вклучено : Трепка

Нормален статус

| | |
|--|---|
| | Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа. |
| | Печатачот е поврзан со мрежа во режим Wi-Fi Direct (единствена AP). |

Статус на грешка

| | |
|--|--|
| | Се појави грешка на Wi-Fi-прскалка. Притиснете го копчето за да ја извршите грешката и обидете се повторно. |
| | Не е ставена хартија или во исто време е внесен повеќе од еден лист. Ставете хартија и притиснете го копчето . |
| | Хартијата е заглавена. Извадете ја хартијата и притиснете го копчето Погледнете го делот „Вадење заглавена хартија“ Ако светлото за индикација продолжува да трепка, погледнете го делот за заглавена хартија во „Решавање проблеми“ во Упатството за корисникот. |
| | Полнето со почетно мастило можеби не е завршено. Погледнете го делот 2 на првата страница за да го завршите полнето со почетно мастило. |
| | Кутијата за одржување се приближува до крајот на работниот век. Светлото ќе продолжи да трепка додека не ја замените кутијата за одржување. Може да продолжите со печатење ако светлото и не трепкаат наизменично. |
| | Печатачот не се исклучи правилно. Притиснете го копчето за да ја извршиште грешката. Препорачуваме да извршиште проверка на прскалките бидејќи може да се исчушни или затнати. За да го исклучите печатачот, притиснете го копчето . |
| | Трпка исторемено: Перничката за мастило се приближува до или е на крајот на работниот век. Треба да го замениште перничката за мастило. Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замениште перничката за мастило. Перничката за мастило не се делови што може да го замени корисникот. Проверете го пораката прикажана на комјутерот, а потоа притиснете го копчето за да ја извршиште грешката или за да продолжите со печатењето. |
| | Ако перничката за мастило го достигнало крајот на работниот век, векот не може да врши чистење. Може да печатите, но нема да се гарантира квалитетот на отпечатките на материјал. Трпка наизменично: Перничката за мастило за печатење без рамки се приближува до или е на крајот на работниот век. Не е достапно печатење без рамки, но достапно е печатење со рамки. |
| | За да го замениште перничката за мастило за печатење без рамки, контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson. |
| | Бравата за превезување е заклучена. Откако ќе ја отклучите бравата за превезување, притиснете го копчето . |
| | Трпка наизменично: Настапил некој од следниве проблеми: <input checked="" type="checkbox"/> Не може да се изврши Интензивно чистење или чистење на главата за печатаче бидејќи нема доволно слободен простор во кутијата за одржување. <input checked="" type="checkbox"/> Кутијата за одржување не е правилно инсталарирана. <input checked="" type="checkbox"/> Кутијата за одржување е на крајот на работниот век. Направете нешто од следниво. Кога вршите Интензивно чистење или чистење на главата за печатаче: <input checked="" type="checkbox"/> Заменете ја кутијата за одржување, притиснете го копчето за да ја извршиште грешката, а потоа обидете се повторно. <input checked="" type="checkbox"/> Ако не можете веднаш да подгответе заменската кутија за одржување, притиснете го копчето за да ја извршиште грешката. Може да печатите, но нема да се гарантира квалитетот на отпечатките на материјал. Ако грешката се јавува и понатаму, заменете ја кутијата за одржување, а потоа притиснете го копчето . |
| | Освен горенаведено: Откако ќе извршиште правилно повторно инсталирање на кутијата за одржување, притиснете го копчето Ако грешката се јавува и понатаму на повторното инсталирање, заменете ја кутијата за одржување, а потоа притиснете го копчето . |
| | Ќе се вклучат сите светла, освен светлото . |
| | Печатачот стартува во режим за поправување затоа што ажурирањето на фирмверот не успеа. За повеќе информации, погледнете во табелата со показатели за грешки со „Решавање проблеми“ во Упатството за корисникот. |
| | Трпкаа сите светла, вклучително и светлото . |

Водич за контролната табла

Копчиња и функции

| | |
|--|--|
| | Го вклучува или исклучува печатачот. |
| | Отстранува грешка на мрежата. Задржете 5 секунди или подолго за да ги одредите мрежките поставки со користење за притискање WPS. |
| | Отпечатува извештај за мрежката врска за да се утврдат причините за какви биле мрежки проблеми. За повеќе информации, држете го ова подолго од 5 секунди за да отпечатате лист за статус на мрека. |
| | Ја сопира тековната задача. Задржете го ова копче 5 секунди додека не се отпечатува копчето за да започне чистењето на главата за печатење. |
| | Поставување PIN-код (WPS): Задржете ги копчињата и истовремено за да започнете „Поставување PIN-код“ (WPS). |
| | Поставување Wi-Fi Direct (единствена AP): Задржете ги копчињата и истовремено за да започнете „Поставување Wi-Fi Direct (единствена AP)“. |
| | Оневозможи мрежка услуга: За да го оневозможите поставките за Epson Connect, вклучете го печатачот истовремено држејќи го притиснатото копчето . |
| | Враќање на стандардните мрежки поставки: За да ги вратите стандардните мрежки поставки, вклучете го печатачот истовремено држејќи го притиснатото копчето и истовремено. |
| | Печатење шаблон за проверка на прскалките: За да го отпечатате шаблонот за проверка на прскалките, вклучете го печатачот истовремено држејќи го притиснатото копчето . |

Vodič za kontrolnu tablu

Dugmad i funkcije

| | |
|--|---|
| | Укључување или исклучување штампаџа. |
| | Briše grešku u vezi sa mrežom. Pritisnite i držite 5 sekundi ili duže da biste izvršili podešavanje mreže pomoću tastera WPS. |
| | Stampa izveštaj o mrežnom povezivanju kako bi se utvrdili ugrozi eventualnih problemi u vezi sa mrežom. Da biste dobili više informacija, pritisnite ovu dugme i držite ga tako duže od 5 sekundi kako biste ostvarili podešavanje mreže. |
| | Zastavlja trenutnu radnju. Držite pritisnuto ovu dugme u trajanju od 5 sekundi dok dugme ne počne da treperi da biste pokrenuli čišćenje glave za stampanje. |
| | Podešavanje PIN koda (WPS): Istovremeno pritisnite dugmad i da biste pokrenuli podešavanje pomoći PIN kodu (WPS). |
| | Podešavanje Wi-Fi Direct (Simple AP): Istovremeno pritisnite dugmad i da biste pokrenuli podešavanje pomoći Wi-Fi Direct (Simple AP). |
| | Onemogućavanje usluge preko mreže: Uključuje stampač dok držite pritisnuto dugme da biste onemogućili podešavanje za povezivanje Epson stampača. |
| | Vraćanje na standardne mrežne postavke: Za da gite vratite standardne mrežne postavke, vključite ga preko i istovremeno. |
| | Postavljajuće PIN-kod (WPS): Zadržite gještičku i istovremeno za da započnete „Postavljajuće PIN-kod“ (WPS). |
| | Postavljajuće Wi-Fi Direct (jednostavna AP): Zadržite gještičku i istovremeno za da započnete „Postavljajuće Wi-Fi Direct (jednostavna AP)“. |
| | Onemogućavanje mrežne usluge: Za da gite onemogućite postavke za Epson Connect, vključite ga preko i istovremeno. |
| | Vraćanje na standardne mrežne postavke: Za da gite vratite standardne mrežne postavke, vključite ga preko i istovremeno. |
| | Pecatjanje šablon za provjeru mlažnica: Uključuje stampač dok držite pritisnuto dugme da biste podešavali za povezivanje Epson stampača. |

Razumevanje indikatorskih lampica

: Iskljuceno : Vkljuceno : Trpka

Normalan status

| | |
|--|---|
| | Štampač je povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu. |
| | Štampač je povezan na mrežu u Wi-Fi Direct (jednostavna AP) režimu. |

Статус на грешка

| | |
|--|--|
| | Се појави грешка на Wi-Fi-прскалка. Притиснете го копчето за да ја извршите грешката и обидете се повторно. |
| | Не е ставена хартија или во исто време е внесен повеќе од еден лист. Ставете хартија и притиснете го копчето . |
| | Хартијата е заглавена. Извадете ја хартијата и притиснете го копчето Погледнете го делот „Вадење заглавена хартија“ Ако светлото за индикација продолжува да трепка, погледнете го делот за заглавена хартија во „Решавање проблеми“ во Упатството за корисником. |
| | Полнето со почетно мастило можеби не е завршено. Погледнете го делот 2 на првата страница за да го завршите полнето со почетно мастило. |
| | Кутијата за одржување е приближува до крајот на работниот век. Погледнете го делот „Вадење заглавена хартија“ Ако светлото за индикација продолжува да трепка, погледнете го делот за заглавена хартија во „Решавање проблеми“ во Упатството за корисником. |
| | Полнето со по |